

Двата столба на ДУИ, Велиу и Ахмети, претставуваат оган и вода, кои наизменично се дополнуваат во раководењето на партијата, но и во создавањето имиџ пред албанскиот и меѓународниот фактор. Оттаму, ако се разгледуваат улогата и дејствувањето на Фазли Велиу во Македонија, тогаш треба длабоко да се анализира неговата папочна врска со Ахмети.

Во овој момент тие се значаен, односно клучен фактор од поновата македонска политика и како дел од неа се фокусираат на иднината. Токму тука мора да се бара нивната следна цел.

Патот им го отвори Рамковниот договор, кој всушност е нивни заеднички "воен проект", иако Велиу не се согласува околу неговата суштина. Сепак, мора да ја послуша речта на Ахмети, која за него претставува "беса".



■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



Неодамна пратеникот на Демократската унија за интеграција, Фазли Велиу, попознат како вујкото на лидерот на оваа партија Али Ахмети, повторно ја разбранува и ја потсети македонската јавност дека не отстапува од своите (тврди) принципиелни ставови и дека треба да се изедначат правата на загинатите и на ранетите борци на ОНА, со правата на загинатите и на ранетите припадници на безбедносните сили на РМ од воениот конфликт во 2001 година. Тој гест можеби и нема да биде чуден за овој албански политичар, кој како јагне облечено во волчја кожа близу три децении ја спроведува општопознатата национална политика на Албанците на овие простори. За него албанската кауза претставува алфа и омега во политиката, односно идеолошка матрица која му ја одбележува целата кариера.

Авантурите на Велиу почнуваат да се реализираат во Швајцарија каде што долго време економски и физички егзистира, а исто така, се поврзува и со истомислениците од Косово, кои пред себе ја

имаат истата цел - независно Косово, кое подоцна може да прерасне во центар за Големо Косово или Голема Албанија. Оваа историска сонувалка стотина години ги задојува албанските политичари, кои со неверојатна внатрешна енергија и непоколебливост, сплотено настапуваат на сите полиња. При тоа, за разлика од политичарите од македонската провинција, тие не се срамот да ги користат сите расположливи средства и методи за остварување на идејата. Таа не може поединечно да се разгледува, затоа што секогаш е во пакет со Косово. Планот за освојување на Западна Македонија почна да се реализира во 2001 година, а следуваат на удар - Црна Гора, како и Чамерија - дел од Грција.

НАСОЧЕН КОН ЦЕЛТА

Во контекст на оваа рециклирана приказна или возобновена политичка и геостратешка трагикомична драма, своја значајна рола има и Фазли Велиу, кој темелно ги подготвува задачите, иако одвреме-навреме одредени актери од албанската политика

го опструираат во работата, но ќе го поддржат во добро осмислената борба за пробивање на зацртаниот сеалбански национален пат. Екстремниот начин на водењето политика е негова главна карактеристика која никогаш не згаснува, но повремено му ја гасне жедта Ахмети, кој кај него има создадено слика за респект и углед.

Всушност, двата столба на ДУИ, Велиу и Ахмети, претставуваат оган и вода, кои наизменично се дополнуваат во раководењето на партијата, но и во создавањето имиџ пред албанскиот и меѓународниот фактор. Оттаму, ако се разгледуваат улогата и дејствувањето на Фазли Велиу во Македонија, тогаш треба длабоко да се анализира неговата папочна врска со Ахмети. Во овој момент тие се значаен, односно клучен фактор од поновата македонска политика и како дел од неа се фокусираат на иднината. Токму тука мора да се бара нивната следна цел. Патот им го отвори Рамковниот договор, кој всушност е нивни заеднички "воен проект", иако Велиу не се согласува околу неговата суштина. Сепак, мора

да ја послуша речта на Ахмети, која за него претставува "беса". Во таа рамка, Велиу има одврзани раце да се бори за правата на загинатите и на ранетите борци на ОНА. Меѓутоа, ако добро се мери секој негов чекор, тогаш "бурето барут" не мирува. Тој многу суптилно ја "дупчи" македонската политика. Идеологот на ОНА не престанува да ја ровари и да ја вознемирува македонската политичка сцена. Секој негов настап, било тоа да е за време на отворањето на споменичните обележја на паднатите борци "за слобода" во Ваксинце, во Арачиново, Шипковица итн., или за време на парламентарните сесии, Велиу не попушта во однос на борбата за т.н. рамноправност на албанскиот народ во Македонија. Само прашање е на време кога тој ќе се дрзне од леб да побара погача. Инаку, не се ниша неговата позиција во партискиот табор. На првиот Конгрес на ДУИ ќе се верифицира неговата севкупна настојчивост, упорност и истрајност во етаблирањето на албанското прашање во Македонија, а ставовите на Фазли Велиу се познати, односно се откриваат во кни-

гата "УЧК од борба во борба, незавршени пораки, белешки - дневникот, 2001". За него, духовното обединување на Албанците од овој простор не претставува политички маркетинг, туку предмет (цел) за реализација или доктринирана стратегија која не успеал во целост да ја оствари. Затоа, тој постојано се обидува да го наметне своето гледиште, кое не може да се оствари, бидејќи има одредени реални кочници на зацртаниот пат. Во овој момент му пречат состојбите на Балканот, кои цврсто ги држат в

ставник на ОНА во Швајцарија. Во раководството на ОНА биле и д-р Флорим Рамадани, задолжен за активностите во Австрија и во Германија, за земјите за Бенелукс бил одговорен Милаим Зимбери, за Данска - Халим Касами, за Шведска - Шпедиме Фрида, координатор на активностите бил Муса Џафери, додека политички директор бил Али Ахмети, кому роднинската врска со Велиу му создава дополнителна тежина во организирањето и раководењето со УЧК. Според истите извори, Велиу многу умешно, дисци-

Косово, при што таа помош влијаела во организационото и структурното формирање на УЧК. До 1999 година Фазли Велиу е шеф на надворешниот огранок на НДК и одговорен за тајните операции на Косово и РМ. Истовремено, паралелно со овие функции тој забрзано работел и на подготовките за оформување на ОНА во Македонија, а мошне активен бил и во собирањето и обезбедувањето средства за функционирањето на оваа организација. Тие средства биле собирани преку фондот "Татковината повикува", "Гла-

улогата која ја има Али Ахмети во борбата за остварување на целите на ОНА. Инаку, до тогаш Фазли Велиу беше најпознат по аферата "кичевски бомбаши", односно тој беше мозокот на оваа акција. Во 1998 година македонската полиција ги разоткри актерите. Но, тој не беше достапен за органите на редот. Подоцна по него беше издадена потерница, која вроди со плод во 2001 година кога беше уапсен од германската полиција, но тогашниот министер за правда Џевдет Насуфи од ДПА, го опструираше екстрадисици-

"ДИСИДЕНТСКО ЈАГНЕ" ОБЛЕЧЕНО ВО ВОЛЧЈА КОЖА

раце големите сили, поточно САД и ЕУ, кои не дозволуваат експанзија на албанското прашање и повторно ескалирање на судирот меѓу двете најдоминантни нации во земјата, македонската и албанската. Од тој сооднос на силите зависи натамошната судбина на Република Македонија, која е нестабилна поради попусливиот тон на политичарите од македонска националност. Нејзината атрофираност дозволува да се роди новиот национален албански екстремизам, кој се држи под контрола. Но, во секој момент може да побегне од контрола.

СТРУКТУРА И ПОДЕМ

Основните генералии на Фазли Велиу велат дека станува збор за високообразована личност која завршила Факултет за албански јазик и литература во Приштина. Подолго време живеел и работел во Швајцарија, а според достапните податоци од неговата семејна и политичка биографија, тој сè уште е претседател на партијата Народно движење на Косово (ЛПК), за дијаспора. Пред седнувањето во пратеничката фотелја, тој бил политички прет-

плинирано и обврзувачки ја негувал блиската врска со кланот Јашари од Косово. Во далечната 1968 година ја напуштил Македонија, а во Швајцарија се поврзал со Кадри Зека и браќата Јусув и Бардош Гарвала, кои веќе работеле на подготовките за соединување на четирите групи, тогаш на словени како албански антијугословенски, од кои подоцна се формирало Движење за албанска социјалистичка република на Југославија (ДАСРЈ). Во 1985 година оваа организација се трансформирала во Народно движење за Република Косово (НДРК).

Во 1992 година во клубот "Прпалими" во Цирих заедно со Гафур Елшани, Емруш Џемаили и Али Ахмети имале средба со Рамуш Тахири, тогашен министер во "Косовска влада во егзил", каде било одлучено дека албанското прашање во Република Македонија може да се реши само со војна. Во 1993 година НДРК се трансформирало во НДК - Народно движење на Косово. Во декември 1997 година почнал да се гради почетниот план за УЧК, а според разузнувачки извори истовремено се зголемувало иранското инволвирање во Албанија и на

сот на татковината" или "Национална слобода". Овие пари биле наменети и за ОВПМБ и за дејствувањето на ОНА. Инаку, Фондот бил формиран на 22 јануари 2001 година во Нисебаден, Германија, а бил создаден по иницијатива на друштвото "Дарданија". Во него членувале граѓани од Прешевско-бујановачкиот регион, но и од Косово и од Македонија, како и поранешни активисти на НДК. Според утврдените правила (критериуми), секој поединец морал да донира од 500 до 1.000 тогашни германски марки. Но, доколку одбивал го сметале за предавник, а последиците биле фрапантни. Прилозите се собирале во џамиите и во клубовите во странство. Инаку, по затворањето на клубот "Емир Дураку", од страна на германските власти во јануари 2001 година, нов центар за собирање средства била џамијата во Дизелдорф. Од 3 април 2001 година, во Лундејн (Плетенбург) се собирале средства за тамошниот регион, а исто така, имало центар и во Леверкузен. Во интервјуто за тирански дневник од 11. 3. 2001 година, Велиу се огласува како шеф на УЧК за РМ, но подоцна паѓа во сенка на

от процес, по што тој беше пуштен на слобода. По ова се интензивираа активностите на ОНА на теренот во Македонија, а како шлаг на торта дојде потпишувањето на Рамковниот договор. За време на процесот на донесувањето на овој Договор и по него, Велиу јавно не се согласувал со уставните промени, а тој постојано ги кочи севкупните активности во однос на смирувањето на ситуацијата и тензиите меѓу Македонците и Албанците во РМ. Тука не престанува неговото дисидентство, тој постојано го притиска лидерот на ДУИ да биде поцврст во односите со партнерот СДСМ. Затоа неговата ролја секогаш мора да се зема предвид, бидејќи ако Ахмети е неприкосновен лидер во партијата тогаш Велиу ја насочува денешната историја на Албанците во "вистинска" насока. Што ќе произлезе од неговата глава, останува да видиме. Меѓутоа, ако се водиме по неговите поранешни реакции и нема што ново да се очекува, освен тврдоглаво водење на албанската политика, чии корени се препознаваат во Призренската лига и т.н. Призренски договор, кој го кумуваа Ахмети - Џафери и Имери.